

# STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

Спроведување на активноста “Развивање, поставување и одржување на веб-платформа “

-Опис на работната задача-

**ИМЕ НА ПРОЕКТОТ:** „ Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија “

**ДОНАТОР:** Европска Унија (договор за грант 40311451/0 поддржан од проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог”, кој го спроведува Меѓународната организација на трудот, а е финансиран од Европската Унија.)

**НАЦИОНАЛЕН СПРОВЕДУВАЧ:** Бизнис Конфедерација на Македонија

**ЛОКАЦИЈА:** Република Северна Македонија

**ПРЕДМЕТ:** Развивање, поставување и одржување на веб-платформа

## 1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Бизнис Конфедерацијата на Македонија (БКМ) се формира во 2001 и својата работа ја започнува како здружение на работодавачи, која ги артикулира, претставува и ги поддржува интересите на нејзините членови и интересот на бизнисите во земјата. Денес членството на БKM брои 8.500 компании здружени во 13 деловни здруженија, со две регионални канцеларии во Прилеп и Тетово и централа во Скопје. Покрај претставувањето и застапувањето на интересите на своите членови, БKM е катализатор на изразување на деловната заедница и поттикнувач на социјалниот дијалог и индустриските односи во земјата.

### **Цел на проектот:**

„Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“ е проект во којшто Бизнис Конфедерација на Македонија со поддршка од проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог” спроведен од Меѓународната Организација на труд ги зајакнува своите капацитети.

Целта е да се зајакнат капацитетите и одржливоста на Бизнис Конфедерација на Македонија преку модернизирање/подобрување услугите кои ги нуди БKM и подобрување на информирањето и консултирањето со членовите.

### **ОБЕМ И СОДРЖИНА НА УСЛУГАТА**

Проектот вклучува серија активности поврзани со зголемување на капацитетите и одржливоста на Бизнис Конфедерација на Македонија преку креирање на платформа која ги дигитализира некои од веќепостоечки услуги кои ги нуди организацијата.

Оваа платформата треба да послужи како ресурсен центар за зголемување на капацитетите на македонските компании. За да се постигне ова, потребно е да се ангажира тим на експерти, вклучувајќи веб девелопери и програмери кои ќе бидат одговорни за дизајнирање, поставување, развој и одржување на нова онлајн платформа(веб-портал) кој ќе послужи за информирање, обучување, симнување и пополнување на

# STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

документи(урнеци и правилници) и јакнење на капацитети на организациите и компаниите кои се членки на Бизнис Конфедерација на Македонија. Тимот ќе дизајнира и развие платформа што ќе биде надградена на нашата веб-страница според претходните собрани содржини и податоци. Исто така, тимот ќе развие прирачник наменет за сите потенцијални корисници на платформата кој ќе биде презентираан и објаснет на обука за персоналот на БКМ и вработените во асоцијациите-членки. По составување, тимот на ангажирани експерти ќе ја лансира платформата што ќе биде проследено и со одржување и техничка поддршка. Ангажираните експерти ќе бидат во постојана комуникација и координација со тимот на БКМ, како и со тимот на претходно ангажираните експерти-истражувачи.

Во делот на технички спецификации се обезбедени информации и детали за поедноставно осмислување на понудите.

Карактеристики што треба да бидат имплементирани:

- Веб апликација со поддршка на македонски јазик наменет за информативна содржина
- Веб стандарден код;
- Оптимизирани слики и графички решенија;
- Административен панел CSM
- Изработка и програмирање на заштитен административен дел со ограничен пристап, во кој право на пристап би имале одговорните лица и администраторот
- Можност за внесување на нови, едитирање на постоечките како и бришење на записи во базата.
- Платформа едноставна за користење
- Календар на настани
- Пребарување
- Социјални мрежи и линкови за поврзување
- Google Analytics – Имплементација на код за Google Analytics, за анализа и следење на посетеноста
- Кориснички прирачник за администратори и други корисници на платформата.

Техничко одржување опфаќа:

- Техничко одржување на виртуелниот приватен сервер каде што се хостира site-ot (инсталација и конфигурација на оперативен систем и доделување на IP адреса)
- Дневен Back up на податоци
- Restore на податоци
- Чистење на диск од непотребни логови и/или back up фајлови
- Техничкото одржување треба да опфати и одредени промени/модификации на постоечките модули и функционалности најмногу до 5 часа во месецот

2. ИСПОРАКИ:

Наслов на активност	Количина	Рок на достава
Дизајн, развивање и поставување на онлајн платформа(веб-портал)	1	30.04. 2021
Одржување на развиена онлајн платформа(веб-портал)	1	30.04. 2021 – 30.04.2022

# STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

\*\* методите и начините за креирање на активностите апликантот ги наведува детално во побараната методологија за доставување на услугата.

## 3. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Апликантите кои се заинтересирани да соработуваат со Проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија “ можат да ги поднесат потребните документи на следните e-mail адреси: [contact@bcm.mk](mailto:contact@bcm.mk) и [bj@bcm.mk](mailto:bj@bcm.mk), или лично на Ул. Васил Главинов 16 1/11.

### Кандидатите потребно е да ги имаат следните квалификации:

#### Правни лица:

- Минимум 3 години искуство во наведената област
- Минимум 3 години искуство во развој на веб-страници и веб-апликации
- Поседува искуство, експертиза и тествирани методи за креирање на веб-страници, веб-апликации и разни софтверски решенија
- Искуство со работа со слични задачи
- Претходно искуство во развивање на веб-страници и веб-апликации со кориснички профили, администратори и можност за симнување и пополнување на документи ќе биде сметано за предност

#### Индивидуални експерти:

- Минимум 3 години искуство во наведената област
- Минимум 3 години искуство во развој на веб-страници и веб-апликации
- Соодветна универзитетска диплома (Универзитетска диплома од областа на информатичките технологии);
- Широко искуство во дизајн, развој и поставување на веб-страници, веб-апликации и разни софтверски решенија;
- Искуство со работа со слични задачи
- Претходно искуство во развивање на веб-страници и веб-апликации со кориснички профили, администратори и можност за симнување и пополнување на документи ќе биде сметано за предност

### Апликантите треба да ги поднесат следните документи:

- Професионално резиме на ангажираното лице/а(доколку е физичко лице);
- Портфолио со референтна листа на претходни слични ангажмани(доколку е правно лице);
- Прецизна временска рамка со дадени активности за исполнување на работната обврска
- Финансиски предлог – нето износ, без ДДВ.

# STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

- Оценка на техничка спецификација на понудите, дали истите се комплетни според пропишаните критериуми во овој повик
- Евалуација на биографиите и референтна листа на претходни слични ангажмани
- Избор на најдобрата понуда според принципот “најниска цена”

**30 поени**

**40 поени**

**30 поени**

**ВКУПНО: 100 поени.**

Понудувачите треба да достават бараната документација најдоцна до 26.03.2021 до 16 часот, а понудувачот со најмногу освоени поени ќе биде земен предвид за разгледување и дополнително ќе биде известен и повикан за склучување на договор.

Со поднесување на понуда понудувачот прифаќа да добие известување за исходот на постапката по електронски пат.